



СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на чешкохрватски односно хрватскохрватски, словенски, македонски, албански и унгарски јазик. - Огласи според тарифата - Жиро сметка изј. Службата на општествено книговодство 60802-603-21943

Среда, 15 март 1989

БЕЛГРАД

БРОЈ 18

ГОД. XLV

Цена на овој број е 1.200 динари. - Аконтација на претплатата за 1989 година изнесува 77.300 динари. - Рок за рекламации 15 дена. - Редакција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. - Телефони: Централна 658-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

237.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВИТЕ НА СИСТЕМОТ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА И ЗА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ И СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 15 март 1989 година.

П бр. 935

15 март 1989 година

Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Раиф Диздаревиќ, с. р.

Потпретседател
на Собранието на СФРЈ,
Спасоје Меденица, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВИТЕ НА СИСТЕМОТ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА И ЗА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ И СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА

Член 1

Во Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85 и 37/88) член 192 се менува и гласи:

„Сојузниот извршен совет го сочинуваат претседателот, определен број членови и сојузните секретари и другите функционери кои раководаат со сојузните органи на управата определени со сојузен закон.

Собранието на СФРЈ, при изборот на Сојузниот извршен совет, на предлог од кандидатот за претседател на Сојузниот извршен совет односно од претседателот на Советот, го утврдува бројот на членовите на Советот.

На предлог од претседателот на Сојузниот извршен совет, Собранието на СФРЈ избира од редот на членовите на Советот еден или повеќе потпретседатели на Советот.“

Член 2

Член 204 се брише.

Член 3

Член 209 се брише.

Член 4

Во член 210 став 1 зборовите: „донесување на прописи за извршувањето на сојузните закони, други прописи и општи акти на Собранието на СФРЈ“, а кои се донесуваат врз основа на согласност од надлежните републички и покраински органи“, се заменуваат со зборовите: „кои се донесуваат врз основа на согласност на собранијата на републиките и на собранијата на автономните покраини“.

Член 5

Во член 214 став 1 зборовите: „и на меѓурепублички-те комитети“ се бришат.“

Член 6

Во член 221 став 1 зборовите: „сојузни комитети“ се бришат.

Во став 2 зборовите: „односно на сојузните комитети“ се бришат.

Член 7

Поднасловот: „2) Сојузни комитети“ и чл. 223–225 се бришат.

Поднасловите 3) и 4) стануваат поднаслови 2) и 3).

Член 8

Во член 229 став 3 зборовите: „и сојузните комитети“ се бришат.

Член 9

Во поднасловот: в) Органи на управата и организации во состав на сојузните секретаријати и сојузните комитети зборовите: „сојузните комитети“ и во член 230 зборовите: „односно на сојузниот комитет“ се бришат.

Член 10

Поднасловот: „2) Претседател на сојузен комитет“ и чл. 233 и 234 се бришат.

Досегашниот поднаслов 3) станува поднаслов 2).

Член 11

Во член 236 став 2 зборовите: „односно на сојузен комитет“, и зборовите: „односно од претседателот на сојузниот комитет“ се бришат.

Член 12

Во член 237 став 1 зборовите: „или на претседателот на сојузен комитет“ се бришат.

Во ст. 2 и 4 зборовите: „односно претседател на сојузен комитет“, различно членувано, се бришат.

Во став 3 зборовите: „односно во сојузниот комитет“ и зборовите: „односно претседател на сојузен комитет“, различно членувано, се бришат.

Член 13

Во член 238 став 6 зборовите: „односно на сојузен комитет“ и зборовите: „односно од претседателот на сојузниот комитет“ се бришат.

Член 14

Во член 239 став 1 зборот „потсекретар“ се заменува со зборовите: „еден или повеќе потсекретари“, а зборовите: „ако со сојузен закон не е определено поинаку“ се бришат.

Во став 2 зборовите: „сојузен комитет, како и во“ се бришат.

Член 15

Во член 240 став 1 зборовите: „на сојузен комитет“ се бришат.

Член 16

Во член 255 став 2 се брише.

Член 17

Во член 265 став 1 зборовите: „надлежните републички и покраински органи“ се заменуваат со зборовите: „собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини“.

Став 2 се брише.

Во став 3 зборовите: „ст. 1 и 2“ се заменуваат со зборовите: „став 1“.

Член 18

Член 266 се брише.

Член 19

Во член 268 зборовите: „особено низ правото и должноста на извршните совети на Собранијата на републиките и на извршните совети на Собранијата на автономни покраини да учествуваат во работата на меѓурегионалните комитети“ се бришат.

Член 20

Во член 279 став 1 зборовите: „односно сојузен комитет“, различно членувано, се бришат.

Во став 2 зборовите: „односно претседателот на сојузниот комитет“ се бришат.

Член 21

Чл. од 282 до 287 се бришат.

Член 22

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

238.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И ДЕЛОКРУГОТ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 15 март 1989 година.

П бр. 952
15 март 1989 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Раиф Диздаревиќ, с. р.

Потпретседател
на Собранието на СФРЈ,
Спасоје Меденица, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И ДЕЛОКРУГОТ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Член 1

Во Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/78, 70/84, 18/85, 24/86 и 24/88), член 6 се менува и гласи:

„Сојузни секретаријати се:

- 1) Сојузен секретаријат за надворешни работи;
- 2) Сојузен секретаријат за народна одбрана;
- 3) Сојузен секретаријат за внатрешни работи;
- 4) Сојузен секретаријат за финансии;
- 5) Сојузен секретаријат за економски односи со странство;
- 6) Сојузен секретаријат за трговија;
- 7) Сојузен секретаријат за енергетика и индустрија;
- 8) Сојузен секретаријат за сообраќај и врски;
- 9) Сојузен секретаријат за земјоделство;
- 10) Сојузен секретаријат за развој;
- 11) Сојузен секретаријат за труд, здравство, боречки прашања и социјална политика;
- 12) Сојузен секретаријат за правосудство и управа.“

Член 2

Во член 7 став 1 по зборот: „федерацијата“ точката се заменува со точка и запирка и се додаваат зборовите: „известувањето на странската јавност за политиката на Социјалистичка Федеративна Република Југославија; информативно-пропагандната дејност спрема странство; информирањето на граѓаните на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во странство и на иселениците; следењето на дејноста на странските средства за јавно информирање што се однесуваат на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.“

Член 3

Во член 8 став 1 по зборот: „обвинителство;“ се додаваат зборовите: „извршувањето на кривичните санкции на осудените активни воени лица.“

Член 4

Во член 11 по зборовите: „привремениот увоз и извоз“ точката се заменува со точка и запирка и се додаваат зборовите: „прометот на услуги во областа на туризмот; меѓународната соработка и соработката со меѓународните организации во областа на туризмот.“

Член 5

Член 12 се менува и гласи:

„Сојузниот секретаријат за трговија врши работи што се однесуваат на: следењето на состојбата и појавите на пазарот на стоки и услуги и дејството на мерките на економската политика, особено заради обезбедување на единството на југословенскиот пазар, влијанието на стопанските движења врз пазарот на стоки и услуги и пазарните односи; тековните материјални биланси; основите на правната положба и работењето на организациите на здружен труд и на другите субјекти на пазарното работење на единственото стопанско подрачје на Југославија; прометот на стоки и услуги во земјата; снабдноста на пазарот на стоки и услуги; унапредувањето и развојот на трговијата во земјата; системот на општествената контрола на цените и следењето на движењето на цените на стоките и услугите; стоковните резерви.“

Член 6

По член 12 се додаваат пет нови члена кои гласат:

„Член 12а

Сојузниот секретаријат за енергетика и индустрија врши работи што се однесуваат на: економските, техничко-технолошките и други прашања во областа на енергетиката, индустријата, рударството, градежништвото, геодезијата, малото стопанство, особено од гледиштето на развојот на сировинската база, производството, потрошувачката и користењето на капацитетите во тие области и развојот, модернизацијата и применувањето на техничко-технолошките и на други достигнувања во тие области; производството и користењето на радиоактивен материјал и негово сместување; условите и начинот на задолжително здружување на организациите на здружен труд во Заедницата на електростопанството.

Сојузниот секретаријат за енергетика и индустрија врши работи што се однесуваат на нуклеарната енергија и други работи во одделни стопански области, како и други работи што се заеднички за две или повеќе стопански области, ако тие работи не се ставени во делокруг на друг сојузен орган на управата односно сојузна организација.

Член 12б

Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски врши работи што се однесуваат на: економските, техничко-технолошките и други прашања од значење за развојот и функционирањето на сообраќајот и врските; условите и начинот на задолжително здружување во заедници на организациите на здружен труд во областа на железничкиот сообраќај и поштенско-телеграфско-телефонскиот сообраќај; безбедноста на воздушната пловидба и основите на безбедноста на другите области на сообраќајот; пловните патишта на водите на кои важи меѓународниот и меѓудржавниот режим на пловидбата; системот на врски од значење за безбедноста на земјата и технолошкото единство на системот на врски; меѓународните врски; кооперацијата и деловно-техничката соработка во областа на системот на сообраќајот и врските; испитувањето на причините за несреќи на воздухоплови.

Член 12в

Сојузниот секретаријат за земјоделство врши работи што се однесуваат на: економските, техничко-технолошките и други прашања од значење за развојот на земјоделството, рибарството, водостопанството и шумарството, како и преработката на земјоделските производи; општествено-економските односи во земјоделството и на село кои се од интерес за политиката на единствениот развој на земјоделството; заштитата на животните од заразни болес-

ти, заштитата на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата земја; пуштањето во промет на средства за заштита на животните и растенијата; контролата на пренесувањето на животни и растенија преку државната граница; контролата на работата на извозните кланици; признавањето на сорти на земјоделски и шумски растенија; нормите на квалитетот за семе и посадочен материјал; режимот на водите од интерес за целата земја и меѓудржавните води; заштитата на водите на крајбрежното море од загадување.

Член 12г

Сојузниот секретаријат за развој врши работи што се однесуваат на: концепцијата и стратегијата на општествено-економскиот развој на Југославија; основите на стопанскиот систем и изградбата на пазарни механизми; основите на системот на општественото планирање и општествениот план на Југославија; тековните економски движења и политиката за стабилизација; побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини; стратегијата на научно-технолошкиот развој на Југославија; создавањето на системски, материјални и други услови за развој и примена на науката и технологијата; поттикнувањето и координирањето на развојот на науката и технологијата и применувањето на научните и технолошките достигнувања во стопанството и другите дејности; унапредувањето на соработката со други држави и меѓународни организации во областа на науката и технологијата; основите на општествениот систем на информирањето; информациониот систем на федерацијата и информациониот систем на сојузните органи; изградбата на системот на научно-технички информации и предлагањето на мерки за унапредување на развојот на општествениот систем на информирањето; основите на системот на заштитата и унапредувањето на животната средина и заштитата и унапредувањето на животната средина од интерес за целата земја и за меѓународната заедница.

Член 12д

Сојузниот секретаријат за труд, здравство, боречки прашања и социјална политика врши работи што се однесуваат на: основните права на работниците во здружениот труд во областа на вработувањето, работните односи, распределбата на средствата за лични доходи и заштитата при работата; социјалното осигурување и другите основни права на работните луѓе со кои се обезбедуваат нивната социјална сигурност и солидарност; вработувањето и заштитата на положбата и правата на граѓаните на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на работа во странство; општествено-економските односи и други прашања од значење за организирано развој на здравството, социјалната заштита и домувањето; заштитата на населението од заразни болести; здравствената исправност на животните намирници и на предметите за општа употреба; производството и прометот на опојни дроги; пуштањето во промет на лекови и отрови; стандардите и нормите на квалитетот на лековите и санитарскиот материјал; заштитата од јонизирачки зрачења; условите за земање и пресадување на делови од човечкото тело; санитарниот надзор на државната граница; здравствената и социјалната заштита на бегалците и на други странци во Социјалистичка Федеративна Република Југославија; заштитата на членовите на семејствата на лицата на задолжителна воена служба; евиденциите во областа на трудот и здравството; основните права на борците, на воените инвалиди и семејствата на паднатите борци и остварувањето на тие права, како и контролата на трошењето на средствата наменети за реализација на тие основни права; гробштата и гробовите на југословенските борци во странство; евиденцијата во оваа област од интерес за целата земја; следењето и извршувањето на обврските во врска со обележувањето и одржувањето на гробштата и гробовите на припадниците на сојузничките армии и други странски армии на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Член 7

Член 13 се менува и гласи:

„Сојузниот секретаријат за правосудство и управа врши работи што се однесуваат на: сојузното кривично законодавство, сојузното законодавство за стопанските престапи и прекршоците; основите на облигационите односи (општ дел на облигациите) и основните сопствено-правни односи; авторското право; правната положба на странците; извршувањето на кривичните санкции на осу-

дените странци; колизионите норми; меѓународната правна помош; екстрадицијата и помилувањето; судските постапки и општата управна постапка; основите на системот на државната управа; организацијата и начинот на работа на сојузните органи, правата, должностите и одговорностите на работниците од трудот и по основ на трудот во сојузните органи на управата и сојузните организации, правата и должностите на сојузните органи во поглед на средствата во општествена сопственост.

Сојузниот секретаријат за правосудство и управа врши и други работи на сојузната управа, ако тие работи не се ставени во делокруг на друг сојузен орган на управата односно сојузна организација.

Сојузниот секретаријат за правосудство и управа соработува со другите сојузни органи на управата и сојузни организации, како и со стручните служби на сојузните органи на управата, заради усогласување на активноста врз унапредувањето на организацијата на работата“.

Член 8

Член 14 се брише.

Член 9

Досегашниот пододдел „2. Сојузни комитети“ и чл. од 15 до 21 се бришат.

Досегашните пододдели 3 и 4 стануваат пододдели 2 и 3.

Член 10

Во член 24 став 2 се менува и гласи:

„Сојузната управа за контрола на летањето е во состав на Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски.“

Член 11

Во член 25 став 2 се менува и гласи:

„Сојузната управа за радиоврски е во состав на Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски.“

Член 12

Во член 27 став 2 се менува и гласи:

„Сојузниот пазарен инспекторат е во состав на Сојузниот секретаријат за трговија.“

Член 13

Во член 29 став 2 се менува и гласи:

„Сојузниот воздухопловен инспекторат е во состав на Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски.“

Член 14

Член 31 се менува и гласи:

„Сојузниот завод за општествено планирање врши стручни работи што се однесуваат на: концепцијата и стратегијата на општествено-економскиот развој на Југославија; основите на стопанскиот систем и изградбата на пазарни механизми; основите на системот на општественото планирање, општествениот план на Југославија, единствената методологија на планирањето и минимумот основни показатели за планирање и следење на остварувањето на плановите; тековните економски движења и политиката за стабилизација; побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини; вкупните материјални биланси; плановите за одбрана во стопанските и општествените дејности; остварувањето на општествениот план на Југославија; следењето на општата, заедничката, инвестиционата и личната потрошувачка; информирањето на субјектите на планирањето за фактите значајни за подготвувањето на плановите и следењето на остварувањето на плановите; долгорочната развојна и планска соработка со други земји и меѓународни економски организации; учеството во изработката на проекцијата на платниот биланс на Југославија.

Со работата на Сојузниот завод за општествено планирање раководи генералниот директор.

Во Сојузниот завод за општествено планирање можат да се назначат директори.

Сојузниот завод за општествено планирање е во состав на Сојузниот секретаријат за развој.“

Член 15

Во член 31а став 3 се менува и гласи:

„Сојузниот завод за цени е во состав на Сојузниот секретаријат за трговија.“

Член 16

Член 35 се менува и гласи:

„Сојузниот хидрометеоролошки завод врши работи што се однесуваат на истражувањето на атмосферата и метеоролошките и хидролошките дејности од интерес за целата земја, а особено на следењето на хидрометеоролошките процеси и собирањето, обработувањето и објавувањето на хидрометеоролошките податоци.“

Член 17

Во член 36 став 1 зборовите: „работите и услугите“ се заменуваат со зборовите: „стоките и услугите“.

Став 2 се менува и гласи:

„Сојузниот завод за стандардизација е во состав на Сојузниот секретаријат за трговија.“

Член 18

Во член 37 став 1 по зборот: „жиговите“, се додаваат зборовите: „знаците за квалитетот“.

Став 2 се менува и гласи:

„Сојузниот завод за патенти е во состав на Сојузниот секретаријат за развој.“

Член 19

Во член 38 став 2 се менува и гласи:

„Сојузниот завод за мери и скапоцени метали е во состав на Сојузниот секретаријат за енергетика и индустрија.“

Член 20

Во член 39 по зборовите: „се однесуваат на:“ се бришат двете точки и се додаваат зборовите: геолошката дејност од интерес за целата земја, а посебно на:“.

Член 21

Во член 39а став 2 се менува и гласи:

„Сојузниот завод за информатика е во состав на Сојузниот секретаријат за развој.“

Член 22

Во член 39б став 2 се менува и гласи:

„Сојузниот завод за унапредување на управата е во состав на Сојузниот секретаријат за правосудство и управа.“

Член 23

Во член 41 став 2 се менува и гласи:

„Сојузната дирекција за стоконни резерви е во состав на Сојузниот секретаријат за трговија.“

Член 24

Во член 44 став 2 се менува и гласи:

„Сојузното биро за работи на вработувањето е во состав на Сојузниот секретаријат за труд, здравство, боречки прашања и социјална политика“.

Член 25

По член 47а се додава нов член 47б кој гласи:

„Член 47б

На 16 март 1989 година се укинуваат и престануваат да работат:

- 1) Сојузниот секретаријат за стопанство;
- 2) Сојузниот секретаријат за информации;
- 3) Сојузниот комитет за земјоделство;
- 4) Сојузниот комитет за сообраќај и врски;
- 5) Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална политика;
- 6) Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди;
- 7) Сојузниот комитет за наука, технологија и информатика;
- 8) Сојузниот комитет за туризам;
- 9) Сојузниот секретаријат за законодавство, правосудство и управа.“

Член 26

По член 48г се додава нов член 48д кој гласи:

„Член 48д

На 17 март 1989 година починуваат да работат, со положбата и делокругот утврден со овој закон:

- 1) Сојузниот секретаријат за трговија;
- 2) Сојузниот секретаријат за енергетика и индустрија;
- 3) Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски;
- 4) Сојузниот секретаријат за земјоделство;
- 5) Сојузниот секретаријат за развој;
- 6) Сојузниот секретаријат за труд, здравство, боречки прашања и социјална политика;
- 7) Сојузниот секретаријат за правосудство и управа.“

Член 27

По член 52а се додава нов член 52б кој гласи:

„Член 52б

На 17 март 1989 година надлежностите односно работите на укинатите сојузни органи на управата (член 47б) ги преземаат соодветните сојузни органи на управата, во согласност со делокругот утврден со овој закон.

Задачите и работите на укинатите сојузни органи на управата (член 47б), што не се опфатени со делокругот на сојузните органи на управата од член 48д на овој закон, ги преземаат соодветните стручни служби во согласност со прописот на Сојузниот извршен совет.“

Член 28

По член 53а се додава нов член 53б кој гласи:

„Член 53б

Сојузните органи на управата и стручните служби што ги преземаат надлежностите односно работите на укинатите сојузни органи на управата, ги преземаат и работниците кои на денот на влегувањето во сила на овој закон непосредно работеле на тие задачи и работи.“

Член 29

По член 54д се додава нов член 54ѓ кој гласи:

„Член 54ѓ

Со денот на престанувањето на работата на укинатите сојузни органи на управата (член 47б), се разрешуваат функционерите и членовите на колегијалните тела на сојузните органи на управата што ги именувало Собранието на СФРЈ односно назначил Сојузниот извршен совет, како и раководните работници што ги назначил Сојузниот извршен совет.

Со денот на почетокот на работата на Сојузниот секретаријат за развој се разрешуваат функционерот кој раководи со Сојузниот завод за општествено планирање и неговиот заменик што ги именувало Собранието на СФРЈ“.

Член 30

По член 55в се додава нов член 55г кој гласи:

„Член 55г

Опремата, инвентарот и другите предмети, архивата и документацијата, средствата за работа и средствата на фондовите што ги користеле укинатите сојузни органи на управата се распоредуваат на новооснованите сојузни органи на управата, како и на стручните служби на Сојузниот извршен совет што ги презеле задачите и работите и работниците на тие органи, истовремено со преземањето на тие задачи, работи и работници.“

Член 31

По член 56б се додава нов член 56в кој гласи:

„Член 56в

Сојузниот извршен совет го утврдува начинот на преземање на задачите и работите и работниците во случаите предвидени со овој закон, како и распоредувањето на средствата од член 55г на овој закон и другите елементи во врска со спроведувањето на овој закон.“

Член 32

По член 57б се додава нов член 57в кој гласи:

„Член 57в

Функционерите кои раководат со сојузните органи на управата од член 48д на овој закон ќе му ги поднесат на Сојузниот извршен совет, заради давање согласност, актите за внатрешната организација и работата и актите за систематизацијата на задачите и работите во тие органи најдоцна до 15 мај 1989 година.

Работниците кои не ќе бидат распоредени според актите од став 1 на овој член ги имаат правата и должностите од чл. 393 и 394 на Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата.“

Член 33

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

СОДРЖИНА:

Страна

- | | |
|---|-----|
| 237. Закон за измени и дополненија на Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата — — — — — | 461 |
| 238. Закон за измени и дополненија на Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и сојузните организации — — — — — | 462 |